

ПОНУДА ЗА СЕМЕЈНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Осигурените суми и премијата се однесуваат на сите членови на семејството заедно:

ОСИГУРЕНИ ОСНОВНИ РИЗИЦИ	ОСИГУРЕНИ СУМИ/ ЛИМИТИ		
	СТАРТ	КОМФОР	ПРЕМИУМ
1. ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА	/	€ 20.000	€ 20.000
2. БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ вкупно:	€ 3.000	€ 7.000	€ 10.000
а. Болничко лекување со хируршка интервенција	€ 3.000	€ 7.000	€ 10.000
б. Ендоскопски интервенции без имплант	/	€ 7.000	€ 10.000
в. Ендоскопски интервенции со имплант	/	€ 7.000	€ 10.000
г. Болничко лекување без хируршка интервенција (подлимит)	/	€ 1.000	€ 1.000
3. Дневен надомест за болничко лекување во јавно здравство - 50 евра дневно	€ 250	€ 250	€ 500
4. ПРЕВОЗ СО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО	/	€ 500	€ 750
5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ	/	€ 65	€ 100
6. АМБУЛАНТНО ЛЕКУВАЊЕ СО ВКЛУЧЕНИ ПРЕПИШАНИ ЛЕКОВИ (20% учество во штета во премиум и 50% учество во штета во комфорт) а. Домашна посета, амбуланта во домашни услови, медицински транспорт (подлимит)	/	€ 500 Со доплаток*	€ 1.000
	/	€ 200 Со доплаток*	€ 200
Хронични болести настанати по почеток на осигурувањето	Вклучено во сите пакети		
Број на амбулантни прегледи	Неограничено до наведениот лимит		
ДОПЛАТОК ЗА АМБУЛАНТА ВО ПАКЕТ КОМФОР/месечно	/	800 ден*	/

*Во КОМФОР има можност за вклучување на ризик амбулантно лекување со лимит до 500 ЕУР и подлимит 200 ЕУР за домашна посета, со доплаток од 800 ден. месечно (со учество од 50% во секоја штета). Доплатокот се додава на соодветната премија според највозрасниот член и се однесува на целото семејство.

ГОДИШНА ПРЕМИЈА СПОРЕД НАЈВОЗРАСНИОТ ЧЛЕН ВО СЕМЕЈСТВОТО (Премијата се одредува според највозрасниот член и се однесува на целото семејство и соодветниот тип на покрите - Старт, Комфор или Премиум)

ВОЗРАСТ НА НАЈВОЗРАСНИОТ ЧЛЕН (години)	СТАРТ	КОМФОР	ПРЕМИУМ
1 - 24	8.316 ден.	30.870 ден.	49.560 ден.
25 - 34	8.732 ден.	32.414 ден.	52.038 ден.
35 - 44	9.148 ден.	33.957 ден.	54.516 ден.
45 - 49	9.563 ден.	35.501 ден.	56.994 ден.
50+	9.979 ден.	37.044 ден.	59.472 ден.

Индивидуалци добиваат попуст од 30% на премијата за пакетите КОМФОР и ПРЕМИУМ. Годишната премија е предмет на одобрување и зависи од здравствената состојба на сите членови на семејството. Со задоволство ќе ви доставиме конечна понуда по поднесување на прашалникот за здравствена состојба за секој член на семејството.

ДОПОЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ ЗА ПОРОДУВАЊЕ, СТОМАТОЛОШКО ЛЕКУВАЊЕ, ОФТАЛМОЛОШКО ЛЕКУВАЊЕ И ТРОШОЦИ ЗА НЕИНВАЗИВНИ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВИ

Дополнителниот ризик се однесува на покривање на трошоци за породување, стоматолошко и офталмолошко лекување и покривање до 50% на трошоците за неинвазивни пренатални тестови. Дополнителниот ризик е достапен со склучување на договор за лојалност на две или три години за пакетите Старт, Комфор или Премиум.

Договор во лојалност на 2 години	Лимит за дополнителен ризик	Месечна премија за основни и дополнителни ризици	Договор во лојалност на 3 години	Лимит за дополнителен ризик	Месечна премија за основни и дополнителни ризици
СТАРТ	60.000	3.262	СТАРТ	60.000	2.429
	75.000	3.887		75.000	2.846
	105.000	5.137		105.000	3.679
КОМФОР	60.000	5.330	КОМФОР	60.000	4.496
	75.000	5.955		75.000	4.913
	105.000	7.205		105.000	5.746
ПРЕМИУМ	60.000	7.043	ПРЕМИУМ	60.000	6.210
	75.000	7.668		75.000	6.626
	105.000	8.918		105.000	7.460

Напомена: Вкупната месечна премија за основни и дополнителни ризици се плаќа за целиот период на договорот за лојалност. Осигурената сума за дополнителниот ризик се однесува за целокупното траење на договорот на лојалност.

Со избор на СЕМЕЈНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ овозможувате здравствена заштита на целото семејство во најпознатите, најдобрите и најмодерните приватни здравствени установи во Република Северна Македонија и Европа, без ограничување и по ваш избор.

Важно е да знаете дека со изборот на семејно приватно здравствено осигурување добивате полиса со следните карактеристики:

- **Директна исплата** на трошоците за лекување кон приватни здравствени установи (**приватни болници**) за болничко лекување и лекување на малигни болести како и за трошоци за породување од страна на Еуролинк.
- **Заедничка осигурена сума/лимит** е максимална обврска на осигурувачот за сите членови на семејството.
- **Членови на семејството** се брачни другари на возраст до 64 години во континуитет и деца на возраст од 1 до 26 години. Осигурување на деца - исклучиво со осигуран еден родител.
- **Пристапна старост** (односно возраст на осигуреникот на денот на прием во осигурување за првпат) е 49 годишна возраст.
- **Максимална возраст** за осигурување е до 64 години.
- **Територијалната важност на осигурувањето:**
 - о Република Северна Македонија за покритијата СТАРТ и КОМФОР,
 - о Европа, без Велика Британија, Русија и Швајцарија за покритието ПРЕМИУМ.
- **Каренца** – каренцата трае 2 месеца од почетокот на осигурувањето по полисата. Каренца не се применува во случај на лекување на акутна состојба предизвикана од повреда на осигуреникот, како и за дополнителниот ризик – трошоци за породување, за офталмолошко и стоматолошко лекување и трошоци за неинвазивни пренатални тестови.
- **Малигни заболувања и хронични болести** кои се дијагностицирани, или чии што симптоми се манифестираше пред почетокот на осигурувањето, како и во првите 6 месеци од почетокот на осигурувањето се исклучени од семејното приватно здравствено осигурување.
- **Претходни состојби** не се предмет на осигурување.
- Осигурувањето се склучува согласно **Посебните услови за семејно приватно здравствено осигурување.**

Не чекајте! Обезбедете си врвна здравствена заштита за вас и вашето семејство.

Контактирајте го вашиот консултант за осигурување или јавете се на телефонот 02/15 888, или е-маил: eurolink24@eurolink.com.mk

Добро здравје!

Со почит,
Еуролинк Осигурување АД Скопје